



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни изданија и огласи 602-602-32

Среда, 6 октомври 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 45

ГОД. XXI

Цена на овој број е 75.— дин. — Претплата за 1965 година излегува 1.500.— дин а за странство 1.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристака бр. 1 Поща факс 826 — Телефонии: централа 30-931 50-932, 50-933 и 51-061 Служба за претплата 51-732 и Промислова служба 51-671

778.

Врз основа на членот 28 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗАБРАНА НА КОЛЕЊЕТО НА ТЕЛИЊА И ЈАГНИЊА

1. Заради зголемување на сточниот фонд и унапредување на сточарството се забранува колењето на телиња и јагниња, и тоа:

1) на телиња од обата пола, од благородни раси во тежина до 120 kg жива мера, на мелези од расата буша и од благородни раси во тежина до 90 kg жива мера, како и од расата буша во тежина до 60 kg жива мера;

2) на машки меринизирани јагниња до 3 месеци возраст што се здрави и способни за расплод или гоњење и на женски меринизирани јагниња што се здрави, добро развиени и способни за расплод.

2. Контрола на спроведувањето на оваа одлука врши надлежниот ветеринарен инспектор.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Наредбата за забрана на колењето на телиња и јагниња („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/58, 31/61, 1/62 и 44/62).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 150

30 септември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

779.

Врз основа на членот 3 став 1 од Законот за паритетот на динарот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ

1. Во Одлуката за начинот на пресметување на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 38/65 и 40/65) во точката 7 став 1 под 1 зборовите: „и гаранции“ се бришат.

Во одредбата под 2 на крајот се додава запирка и зборовите: „како и на сите побарувања кај странски или мешани друштва, по основот на учество во капиталот и добивката“.

2. Во точката 7а по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од роковите определени во ставот 2 на оваа точка, Народната банка на Југославија може на предлог од деловните банки да одобри и подолги рокови.“

Досегашниот став 3 станува став 4.

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 149

30 септември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

780.

Врз основа на членот 15 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО

1. Во Одлуката за давање регрес при продажба на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/65) во точката 1 одредбата под 4 се менува и гласи:

„4) на работни организации што се занимаваат со производство или одгледување на риби во слатководни рибници — за количините потребни за губрење рибници;“.

Одредбата под 6 се менува и гласи:

„6) на земјоделски организации и нивни погони, како и на земјоделски аптеки — за количините набавени за понатамошно продавање на купувачите од одредбите под 1 до 5 на оваа точка и на индивидуални земјоделски производители;“.

2. Оваа одлука ќе се применува од 26 јули 1965 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 151

30 септември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

781.

Врз основа на членот 8 од Законот за сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ СО СОПСТВЕНО УЧЕСТВО

1. Од средствата распределени во разделот 7 позиција 56 на посебниот дел на сојузниот буџет за 1965 година — за довршување станбени згради, купување станови и адаптација на станови, се издвојува износот од 80 милиони динари и се пренесува на посебната сметка на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (во понатамошниот текст: Секретаријатот) за давање кредити на работниците на Секретаријатот за изградба и купување на станови со сопствено учество.

2. За давање кредити на одделни работници од износот издвоен според точката 1 на оваа одлука, одлучува сојузниот секретар за внатрешни работи или функционер што тој ќе го определи, на предлог од Комисијата за станбени прашања.

3. Кредит за изградба или купување на стан може да се даде под услов сопственото учество на работникот на Секретаријатот во изградбата односно во купувањето на стан да изнесува најмалку 10% од претсметковната вредност на станот.

4. Кредитите според оваа одлука се даваат по интересната стопа и со рокот за враќање по кои фондот за станбена изградба на општината (градот) односно банката ги дава кредитите за станбена изградба.

5. Поблиски услови за користење кредити според оваа одлука ќе пропише сојузниот секретар за внатрешни работи.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 148

30 септември 1965 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

782.

Врз основа на членот 95 став 1 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИИ ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ ВРШИ УВОЗ, ИЗВОЗ И ПРОВОЗ НА ДОБИТОК, ПРОИЗВОДИ ОД ДОБИТОК, СУРОВИНИ, ОТПАДОЦИ И ДРУГИ ПРЕДМЕТИ СО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕНЕСУВА ЗАРАЗА

1. Добиток, производи од добиток, сировини, отпадоци и други предмети со кои може да се прене-

сува зараза можат да се увезуваат, извезуваат и провозуваат само преку граничните премини во следните места:

1) со средства на сувоземниот сообраќај (со железница и со средства на друмскиот сообраќај): Бели Манастир, Битола, Димитровград, Гевгелија, Хоргош, Јесенице, Кикинда, Копер, Копривница, Коториба, Марибор, Нова Горица, Преваље, Сежана, Суботица, Вршац и Вршка Чука;

2) со средства на поморскиот сообраќај: Бар, Дубровник, Копер, Плоче, Пула, Риека, Сплит, Шибеник и Зеленика;

3) со средства на воздушниот сообраќај: Сурчин — Белград, Плесо—Загреб, Скопје и Брнике—Љубљана.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 6-323-48/65

28 септември 1965 година

Белград

Заменик сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Душан Илиевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за измени на Правилникот за условите и начинот на работењето на откупните станици, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОТКУПНИТЕ СТАНИЦИ

Во членот 3 наместо зборовите: „став 1“ треба да стои: „став 2“.

Од Сојузниот секретаријат за индустрија и трговија, Белград, 28 септември 1965 година.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЈА

I

Се отповикува

Фрањо Кнебл од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија.

II

Се назначува

Будимир Лончар, досегашен ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Индонезија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

VI

— Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 30

28 септември 1965 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 14 од 17 април 1965 година објавува:

Закон за измени и дополнувања на Законот за основното училиште;

Закон за подигање јавни споменици;

Закон за библиотеките;

Закон за изменување на Законот за организацијата на училишта во кои наставата се изведува на јазиците на националните малцинства;

Закон за престанок на важењето на Законот за прогласување на црквата „Св. Спас“ во Скопје за културно-историски паметник;

Закон за изменување на Законот за илминденските пензии;

Закон за изменување и дополнување на Законот за сместување на деца во други фамилии;

Закон за изменување и дополнување на Законот за просветно-педагошката служба;

Закон за Републичкиот фонд за научноистражувачката работа;

Закон за основање на Републички фонд за патишта;

Закон за Републички фонд за социјални установи;

Закон за Републичкиот фонд за унапредување на издавачката дејност;

Закон за Републичкиот фонд за унапредување на културните дејности;

Закон за престанок на важењето на Одлуката за основање Републички фонд за стипендии.

Во бројот 15 од 19 април 1965 година објавува:

Закон за измени и дополнувања на Законот за гимназијата;

Закон за установите за претшколско воспитување;

Закон за високото школство во Социјалистичка Република Македонија;

Закон за социјални установи;

Закон за изменување и дополнување на Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството;

Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствено осигурување на земјоделците;

Закон за надоместокот на трошоците и штетите на противпожарните единици што учествуваат во гаснење на пожари или спасување на подрачје на други општини;

Закон за усогласување на прописите за одделни устави основани од републичките органи;

Закон за престанок на важењето на Законот за доброволните противпожарни друштва и одделни прописи од областа на противпожарната заштита;

Закон за изменување на Законот за уредување и користење на градското земјиште;

Закон за дополнување на Законот за аграрна реформа и колонизација на територијата на Народна Република Македонија;

Закон за изменување и дополнување на Законот за управување и располагање со средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

Закон за изменување и дополнување на Законот за патишта;

Закон за изменување на Законот за расподелба на средствата наменети за јавни патишта;

Закон за мерилата за расподелба на приходите за патишта од бензин и плинско масло.

УРАДНИ ЛИСТ СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

Урадни лист на Социјалистичка Република Словенија во бројот 11 од 31 март 1965 година објавува:

Закон за државјанството на СР Словенија;

Закон за приватното угостителство;

Закон за уредувањето и одржувањето на зелените површини во населбите;

Закон за присилно наплатување на придонеси и даноци на граѓаните;

Закон за изборите за работнички совети и други органи на управувањето во работните организации;

Закон за ојачарската служба;

Закон за општествената парична поткрепа на жртвите на фашистичкиот терор и нивните семејства;

Закон за определување на делот на станаринскиот придонес кој се уплатува во фондот за изградба на станбени згради на онаа општина на чие подрачје е седиштето на исплатителот на личниот доход на работниците;

Закон за Фондот на СРС за социјалните установи;

Закон за Стручното училиште за внатрешни работи;

Закон за измени и дополненија на Законот за библиотеките;

Закон за измени и дополненија на Законот за музеите;

Закон за измени и дополненија на Законот за ловот;

Закон за измени и дополненија на Законот за слатководното рибарство;

Закон за измени на Законот за противпожарните друштва;

Закон за измени и дополненија на Законот за здравствената заштита и за организацијата на здравствената служба во НР Словенија;

Закон за измени и дополненија на Законот за високото школство во НР Словенија;

Закон за измени на Законот за Словенската академија на науката и уметностите;

Закон за измени и дополненија на Законот за научните установи;

Закон за измени и дополненија на Законот за професионалните театри;

Закон за измени и дополненија на Законот за заштита на културните споменици во НР Словенија;

Закон за распишување дополнителни избори за пратеници на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија во 38 изборна единица Љубљана — Шишка II;

Одлука за продолжување на посебниот рок за спроведување на првите избори на органите на управувањето во високошколските установи;

Одлука за измени на Одлуката за овластување на Административната комисија за одлучување по определени работи од надлежноста на Извршниот совет;

Одлука за установување републички просек на личните доходи на запослените во 1964 година;

Решение за именување претседател и членови на Комисијата за изработка на предлог за пренесување на обврските на околиите врз општините и СР Словенија;

Решение за именување двајца претставници на општествената заедница во советот на Високата школа за политички науки во Љубљана;

Наредба за видовите и за образованието на педагошките советници во заводите за просветно педагошка служба;

Деловник на Уставниот суд на СР Словенија;

Исправка на Одлуката за измени на Привремениот деловник на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија.

Во бројот 12 од 8 април 1965 година објавува:

Одлука за согласноста со Финансискиот план на Фондот на СР Словенија за нестопанските инвестиции за 1965 година;

Одлука за согласноста со Финансискиот план на Фондот на СР Словенија за школство за 1965 година;

Одлука за потврда на Завршната сметка на Фондот на СР Словенија за школство за 1964 година;

Одлука за основање Економски совет на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за именување претседател и членови на Економскиот совет на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Список на кандидатите што ги избрале општинските собранија во Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Извештај за резултатот на изборите за пратеници во Стопанскиот собор на Собранието на СР Словенија;

Извештај за резултатот на изборите за пратеници во Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија;

Извештај за резултатот на изборите за пратеници во Социјално-здравствениот собор на Собранието на СР Словенија;

Извештај за резултатот на изборите за пратеници во Организационо-политичкиот собор на Собранието на СР Словенија;

Во бројот 13 од 15 април 1965 година објавува:

Уредба за основање Комисија на СР Словенија според членот 195 од Основниот закон за пензиското осигурување;

Одлука за додајната премија за кравјо млеко во 1965 година;

Одлука за дополнење на Одлуката за определување подрачја на кои настанала штета од поплава во октомври 1964 година;

Решение за именување претседател и членови на Комисијата на СР Словенија според членот 195 од Основниот закон за пензиското осигурување;

Решение за разрешување помошникот на републичкиот секретар за трговија;

Решение за именување членови на привремениот совет на Педагошкиот институт во Љубљана;

Решение за именување вршител на должноста директор на Педагошкиот институт во Љубљана;

СОДРЖИНА:

Страна

778. Одлука за забрана на колењето на телиња и јагниња — — — — — 1621

779. Одлука за измена и дополнење на одлуката за начинот на пресметување на курсните разлики — — — — — 1621

780. Одлука за измени на Одлуката за давање регрес при продажба на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството — — — — — 1621

781. Одлука за издвојување средства од Сојузниот буџет за 1965 година за давање кредити на работниците на сојузниот секретаријат за внатрешни работи за изградба на станови со сопствено учество — 1622

782. Наредба за определување на граничните премини преку кои ќе се врши увоз, извоз и провоз на добиток, производи од добиток, сировини, отпадоци и други предмети со кои може да се пренесува зараза — — — — — 1622

Исправка на Правилникот за измени на Правилникот за условите и начинот на работењето на откупните станици — — — 1622